

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12. 2011 ГОДИНА

ОКТОМВРИ 2012

СОДРЖИНА

	страна
Извештај на Независните ревизори	3/4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на состојба	5
Биланс на приходи и расходи	6
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричниот тек	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-18

До

**РАКОВОДСТВОТО
НА
ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ -МЕЃАШИ
Скопје**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Прва детска амбасада во светот -Меѓаши- Скопје кои што го вклучуваат Билансот на состојба, со состојба на ден 31 Декември 2011 година, како и на Билансот приходи и расходи, и Извештајот за промени во капиталот и Извештај за паричниот тек за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансискиите извештаи

Менаџментот на Организацијата е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење на ревизорите

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Прва детска амбасада во светот -Меѓаши Скопје, ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2011 година и промените на капиталот за годината која завршува на тој ден, во согласност со Законот за сметководствоа за непрофитни организации и општо прифатените сметководствени принципи за објавување на финансиските извештаи во Република Македонија.

Скопје, 22.11.2012година

Менка Марковиќ,
Овластен ревизор

Менка Марковиќ,
Управител

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2011 година
(во денари)

	Белешка	2011	2010
АКТИВА			
Тековни средства			
Парични средства	4	710.820	134.752
Побарување од работење	5	576.741	514.600
Залихи			
АВР	6	55.840	57.860
Вкупно тековни средства		1.343.401	707.212
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	7	258.389	158.133
Вкупно нетековни средства		258.389	158.133
Непокриени расходи од минати год.			
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.601.790	865.345
ПАСИВА			
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Обврски спрема добавувачи	9	49.997	124.768
Други краткорочни обврски	9	864	516.696
ПВР-Пасивни временски разграничувања	10	1.413.836	65.748
Краткорочни обврски и ПВР		1.464.697	707.212
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА			
Деловен фонд	11	137.093	158.133
Фонд за зедничка потрошувачка			
Вкупно извори на средства		137.093	158.133
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ		1.601.790	865.345

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

Ивршен директор
 М-р Драги Змијанац

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината што завршува на 31 Декември 2011
(во Денари)

	Белешка	2011	2010
Вкупни приходи	12	7.511.276	5.340.804
Вкупно расходи	13	6.162.324	5.275.056
Разлики меѓу приходи и расходи	11	1.348.952	65.748
Други приходи			
Пренесен дел од вишокот на приходи-те од претходната година		65.748	75.440
Вишок на приходи за наредната година	10	1.414.700	65.748
Даноци и придонеси од Добивката			
Вкупно вишок за приходи за наредна година	10	1.414.700	65.748

Белешките кон Финансиските Извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи
Ивршен директор
М-р Драги Змијанац

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
за годината што завршува на 31 Декември 2011
(во Денари)

	Деловен фонд	Фонд за з.п	Вкупно
Состојба на 01.01.2011 година	158.133	0	158.133
Набавка на основни средст.		-	
Покривање на загуби од прет година			
Амортизација	-24.610	-	-24.610
Ревалоризација на осн.сред.	3.570	-	3.570
Состојба на 31 декември 2011	137.093	0	137.093

Белешките кон Финансиските Извештаи се составен дел на Финансиските Извештаи

Во текот на 2011 година набавени се нови основни средства во вредност од 124.866 денари за чија вредност не е зголемен деловниот фонд.Корекцијата е извршена во текот на 2012 година.Деловниот фонд во 2011 година намален е за вредноста на пресметаната амортизација а зголемен за вредноста на ревалоризираната набавна вредност.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2011
 (во Денари)

31 Декември 2011

Готовински тек од оперативни активности

Добивка после оданочување

Корегирано за

Амортизација	24.610
Залихи	
Побарувања од купувачи	(111.390)
Останати побарувања	49.249
АВР	2.020
Финансиски вложувања	
Обврски спрема добавувачи	(74.771)
Обврски за аванси депоз и кауции	
Останати краткорочни обврски	(515.832)
ПВР	1.348.088
<i>Нето готовина од оперативни активности</i>	721.974

Готовински тек од инвестициони активности

Набавка на основни средства	(124.866)
Инвестиции	
Вложување на сопственикот	
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	(124.866)

Готовински тек од финансиски активности

Долгорочни финансиски кредити - нето	
Деловен фонд	(21.040)
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	(21.040)

Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	134.752
Пари и парични еквиваленти на крајот од пресметковниот период	710.820

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

Организацијата Прва Детска Амбасада во Светот –Меѓаши во понатамошниот текст (Организацијата) основана е на 29.04.1992 година како непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје

Жиро сметка 200000010722372

Даночен број 4030995179890

Дејност на Организацијата е заштита на детските права и зајакнување на НВО движењето за правата на детето во Република Македонија. Во текот на 2010 година извршени се промени во делот на проширување на дејноста на организацијата .

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на организацијата се составени во согласност со законската регулатива применлива во Република Македонија за непрофитни организации и тоа:

Законот за сметководство на непрофитни организации, Законот за персонален данок, Законот за данок од добивка како и Правилникот за сметководство на непрофитни организации, Правилникот за содржината на одделни сметки во сметковниот план на непрофитни организации, и општи прифатените сметководствени принципи за објавување на финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се прикажани во валута Македонски денари, освен ако не е поинаку наведено.

БЕЛЕШКА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОТСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, парични средства на жиро сметките и девизните сметки кај комерцијалните банки. Парите и паричните еквиваленти се водат спрема нивната набавна (номинална) вредност.

3.2 Побарувања

Побарувањата се водат според нивната набавна вредност. Во билансот на состојба тие се искажуваат според нивната нето реализирачка вредност, која се добива откако ќе се изврши исправка на вредноста или отпис на некавалитетни и тешко наплативи побарувања.

3.3 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојаните средства) во билансот на состојба се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста (амортизација) и загубите поради оштетување.

Во моментот на стекнувањето постојните средства се евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од фактурната вредност на средството зголемена за зависните трошоци за набавка. Материјалните и нематеријалните вложувања се евидентираат како расход на периодот по нивната набавна вредност, со истовремено зголемување на деловниот фонд.

За износот на амортизацијата и оттуѓени средства во тековната година деловниот фонд се намалува.

Постојните средства и исправката во текот на 2011 се ревалоризираат.

3.4 Амортизација

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојните средства) се амортизираат со примена на пропорционална метода, така што набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно за секое средство.

Пропишани стапки за амортизација:

Назив на средството	Пропишана год. стапка
Мебел и деловен инвентар	12 %
Компјутерска опрема и софтвер	20%
Телекомуникациска опрема и моторни возила	14%
Останата неспомената опрема	10%

3.5 Обврските према добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачите се евидентираат според нивната набавна (номинална) вредност

3.5 Политика за евидентирање на приходите

Признавање на приходите и расходите кај непрофитните организации се спроведува по принципот на настанатост, односно приходите и расходите се признаваат во моментот на нивното настанување за соодветниот пресметковен период или 30 дена по истекот на пресметковниот период ако се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврски од тој пресметковен период, според критериумот на мерливост и расположивост.

3.6 Политика за евидентирање на расходите

Со законската регулатива на Р.М непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно расходите се признаваат како издатоци кои се однесуваат на тековната година, доколку се платени до 31 јануари наредната година, додека неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки. Други активни временски разграничувања.

3.7 Износи искажани во странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики опфатени се во билансот на приходи и расходи како други приходи и расходи во пресметковниот период.

Вредноста на позначајните валути на 31.12.2011 година изнесуваа:

Ознака на валута	2011	2010
EUR	61.505	61.505
USD	47.534	43.314
CHF	50.596	49.032

3.8 Даноци и придонеси

Организацијата пресметува даноци и придонеси по различни основи и видови согласно законската регулатива во Р.М.

Согласно законот за ДДВ активностите на организацијата се ослободени од ДДВ без право на одбивка на претходниот данок.

Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени расходи во даночниот биланс.

БЕЛЕШКА 4 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното :

	2011	2010
Денарска жиро сметка	697.225	53.595
Благајна	13.595	81.157
Вкупни парични средства	710.820	134.752

Паричните средства се однесуваат на парични средства на жиро сметките и средствата во благајна. Истите се усогласени со банковите изводи од 31.12.2011 година и дневник на благајната од 31.12.2011 година.

БЕЛЕШКА 5. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕТО

Вкупните побарувања на крајот од пресметковниот период ги чинеа:

	2011	2010
Побарување од работењето	563.403	514.600
Побарувања за повеќе платени дани и прид	13.338	
Вкупно побарувања	576.741	514.600

Побарување од работењето се побарувања од донаторите во износ од 435.420 денари кое салдо потекнува од мината година и истите се однесуваат на побарување кое е наплатено но повторно книжено како приход. За овој износ потребно е да се корегираат приходите а да се затвори побарувањето. Побарување од купувачи по други основи во износ од 111.390 денари се состои од побарување за продадени новогодишни честитки кои не се наплатени до крајот на пресметковниот период. Побарување од 16.693 денари е побарување за даден аванс на вработени.

Побарувањата од 13.338 денари се однесуваат на претплатен данок од добивка во износ од 2471 денари и претплатени придонеси од плата во износ од 2.675 денари и претплатена нето плата во износ од 8.192 денари. Износите од претплатените придонеси и нето плата потекнуваат од минати години .завој дел од придонесите и нето плата не е створена обврска и истите треба да се корегираат ,со евидентирање на трошок од мината година и обврска за соодветните ставки

БЕЛЕШКА 6 АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Со законската регулатива во РМ непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година доколку се платени до 31.Јануари наредната година. Неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката –други активни временски разграничувања.

.На сметките АВР на крајот на пресметковниот период беа евидентирани:

	2011	2010
а) Неисплатени плати		
б) Други акт врем разг.		
в) Други акт врем разг.	55.840	57.860
Вкупно	55.840	57.860

Други активни временски разграничувања се однесуваат на однапред платени трошоци за службен пат во износ од 55.427 денари и 413 денари побарување за повеќе плаен персонален данок .Однапред платените трошоци за службени патувања потекнуваат од мината година .Овие одложени трошоци треба да се евидентираат како трошок доколку е патувањето реализирано или да се побара враќање на дадениот аванс за службени патувања.

БЕЛЕШКА 7 ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Движењто и компонентите на основните средства за годината што завршува на 31.12.2011 година се следните:

Ревалоризирана набавна вредност	Земј	Градеж	Опрема	Немат в	Вкупно
Состојба на почеток на годината 01.01.2011	0	0	462.917	0	462.917
Нови набавки	0	0	124.866	0	124.866
Расходувани	0	0		0	
Ревалоризација	0	0		0	
Други средства	0	0		0	
Состојба на крајот од годината 31.12.2011	0		587.783	0	587.783
Ревалоризирана исправка на вредноста					
Состојба на почеток на год. 01.01.2011	0	0	304.784	0	304.784
Амортизација за год.	0	0	24.610	0	24.610
Ревалоризација на исправки	0	0		0	
Расходувано	0	0		0	
Други промени	0	0	0	0	0
Состојба на крајот на годината 31.12.2011	0	0	329.394	0	329.394
Нето книговодствена вредност 01.01.2011	0	0	158.133	0	158.133
Нето книговодствена вредност 31.12.2011	0	0	258.389	0	258.389

Во текот на 2011 година основните средства се зголемени за 124.866 денари ,набавени се четири лаптоп компјутери.Пресметана е амортизација само на ново набавените основни средства.

За вредноста на ново набавените средства не е зголемен деловниот фонд истиот е намален само за вредноста на пресметаната амортизација.

БЕЛЕШКА 8. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ-ПЛАТИ

	2011	2010
Нето плати	609.499	198.022
Даноци од плати	35.346	9.847
Придонеси од плати	198.939	72.445
Вкупно	843.784	280.314

На крајот на пресметковниот период имаше 7 вработени. За истите се пресметани и исплатени плати и придонеси согласно законската регулатива во Република Македонија.

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	2011	2010
Обврски спрема добавувачи		
Добавувачи во земјата	49.995	124.768
Обврски спрема вработени		40.928
Обврски за даноци	864	7.003
Обврски за кратк позајмици		475.768
ВКУПНО	50.861	641.464

Вкупните обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот период се однесуваат на обврски од тековното работење на организацијата.

БЕЛЕШКА 10. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2011	2010
Вишок на приходи за наредна година	1.413.836	65.748
Вкупно	1.413.836	65.748

Вишокот на приходи евидентиран на оваа сметка е резултат на примени донации за проекти чија имплементација продолжува и во наредната година

БЕЛЕШКА 11. ДЕЛОВЕН ФОНД

	2011	2010
Деловен фонд	137.093	158.133
Вкупно	137.093	158.133

Деловниот фонд би требало да е во висина на нето вредноста на основните средства. Одстапувањето се должи на несоодветно евидентирање во текот на 2011 година кое е регистрирано на почетокот на 2012 година.

БЕЛЕШКА 12. ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2011	2010
Приходи од донации	5.572.452	3.085.770
Приходи од доброволен прилог	167.000	213.403
Приходи од чланарини		600
Приходи од продажба на честитки.	821.983	842.930
Приходи од физички лица	408.912	51.176
Приходи од правни субјекти		582.297
Приходи од доброволни прилози каси	75.509	200.881
Приходи од камати и курсни разлики	2.046	224
Приходи од поврат на ДДВ		57.557
Приходи од други извори	14.424	
Приходи од отпис на обврски		230.527
Приходи од продажба на основни средства	448.950	
Пренесен дел на вишок на приходи од мината година	75.439	65.748
Вкупни приходи	7.577.024	7.783.550

Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени приходи обезбедени од нејзините активности. Донациите според намената се или ненаменски за реализирање на програмските активности на Организацијата или строго наменски за реализирање на конкретен проект. Како донатори во 2011 година се јавуваат стопански субјекти, физички лица, организации од земјата и странство.

12.1 Приходи од донации

Приходи од донации кои во текот на 2011 година беа уплатени на сметката на организацијата за реализирање на нејзините проектните активности и се од следните донатори:

	2011	2010
Кралство Холандија	297.123	1.200.000
Швајцарска Амбасада - Стопански субјекти	949.540	
Министерство за образов. на Германија	56.000	
Министерство за труд и социјала.	2.553.492	
Европска комисија	90.000	60.000
УНИЦЕФ	1.242.226	1.460.739
Француска амбасада	152.721	
Coalition, „All for fair trials,“	121.951	
Здружение Месечина		130.500
GAW Brisel		92.250
Даикин Аирконд-Виена	92.285	
Еурочајлд	17.114	
Сопствени приходи		80.623
Вкупно	5.572.452	3.085.770

Од вкупно остварените приходи на здружението по одредени проекти алоцирани се следните приходи:

12.2 Приходи по проекти	2011	2010
Градење култура на детско учество		1.829.640
Борба против педофилијата		185.000
Глобална кампања за образование	2.675.443	72.258
Детски работилници		80.000
СОС телефон	1.363.490	500.000
Бесплатна правна помош и социјална подршка		95.000
Дневен центар за деца кои не одат на училиште		180.000
Активности за борба против дискриминација на децата		233.131
Детство без насилство		82.679
Кампања-одговорно родителство		80.000
Од дом на свое	479.690	
Проект за подршка на човекови права	169.835	210.500
Млади во акција	762.536	
Новогодишни честитки	447.823	
Сопствени приходи и други приходи за реализација на проектни активности	1.678.207	1.792.596
Вкупно	7.577.024	5.340.804

Алокацијата на приходите по одредени активности е евидентирана во сметководството по одредени проекти како посебни трошковни единици. Во ставката СОС телефон се инкорпорирани и приходите за дневен центар за деца .

БЕЛЕШКА 13. ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

Расходи

	2011	2010
Трошоци за материјали	215.704	115.786
Трошоци за енергија	73.095	181.955
Други материјални расходи	99.474	132.912
Комунални услуги	14.113	21.062
ПТТ услуги	297.100	299.354
Транспортни услуги(патни трошоци)	403.204	88.543
Печатарски услуги	283.900	
Непроизводни услуги	542.428	991.550
Реклама за проекти	8.000	16.642
Угостителски усл. за проекти	548.072	244.641
Негативни курсни разлики	18.500	3.797
Провизии на пл.промет	28.491	32.411
Камати	1.468	
Други матерј расходи		43.015
Прмии за осигурување		
Надомест на рабортници и граѓани	1.192.562	290.146
Авторски хонорари	1.581.359	2.262.430
Чланарини	11.070	19.775
Други нематеријални трошоци		160.619
Пренесени средства на други субјекти		33.810
Доплнително утврдени расходи од мината год.		56.294
Бруто плати	843.784	280.314
Вкупни расходи	6.162.324	5.275.056

1. Трошоците за материјали во износ од 215.704 денари ги чинат

-Канцелариски материјал	135.301
-помошни материјали	48.528
-средства за хигиена-	22.994
-отпис на ситен инвентар	8.881

2.Трошоците за енергија во износ од 73.095

-трошоци за елек.енергија	6.065
-гориво	63.520
-парно	3.510

3.Други материјални расходи- 99.474

-Услуги од др	65.140
-Трошоци за возило	34.334

4.Комунални услуги 14.113

-Трошоци за вода	14.113
------------------	--------

5. ПТТ трошоци 297.100

-трошоци телеком	255.082
-поштенски трошоци	34.838
-трошоци за интернет	7.180

6.Транспортни услуги	403.204
- патни трошоци за проектни активност	98.531
-транспортни услуги	88.906
-такси превоз	15.000
-авионски карти	115.918
-патни трошоци во странство	10.140
-Патни трошоци во земјата	67.736
-персонален данок за патни трошоци	5.599
-патарини	150
-паркинг	1225
7.Графички услуги	283.900
-печатарски услуги ,графички дизајн	283.900
8.Непроизводни услуги	542.428
-Наем на возило	16.605
-наем на опрема	2.360
-Адвокатски и правни услуги	11.658
-сметководствени услуги	242.425
-нотарски услуги	700
-ревизорски услуги	43.542
-здравствени услуги	134.304
-останати расходи	78.678
-регистрација на возила	12.156
9.Реклама за проекти	8.000
-реклама за проекти	8.000
10.Угостителски услуги за проекти	548.072
-угостителски услуги	498.912
-хотелски услуги за проекти	49.160
11.Негативни курсни разлики	18.500
12.Провизии на платниот промет	28.491
13.Камати	1.468
14.Договори за дело	1.192.562
15.Авторски договори	1.581.359
16.Чланарини	11.070
18.Бруто плати	843.784

Во вкупните трошоци најголемо е учеството(45%) на трошоците исплатени на учесниците во реализирање на проектните активности како договори за дело и авторски договори. Останатите трошоци како се наведени во претходниот преглед се однесуваат за нормално функционирање на организацијата како и за спроведување на проектите кои ги имплементираа во 2011 година.

13.1 Расходи по проекти

Од вкупно остварените расходи во 2011 година за реализација на конкретни проекти се следните:

Расходи по проекти	2011	2010
Градење култура на детско учество		1.826.380
Одговорно родителство		39.337
Бесплатен СОС телефон	82.235	326.721
Детски Работилници		45.252
Глобална кампања за образование	101.958	71.863
Дневен центар за деца и млади	2.132.855	152.651
Детство без злоупотреба	146.077	92.118
Борба против педофилијата		95.602
Бесплатна правна помош и социјална подршка		58.552
Од дом на свое	262.137	
Активности за борба против дискриминацијата	605	249.550
Подршка на човекови права	1.168.692	175.752
Новогодишни честитки	611.179	
Општи расходи за реализација на проектни активности	1.656.586	2.141.278
Вкупно	6.162.324	5.275.056

БЕЛЕШКА.14 ПРЕГЛЕД НА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ

Во текот на 2011 година беа спроведени следните проектни активности:

1. Бесплатен СОС телефон
2. Бесплатна правна служба
3. Борба против насилство, злоупотреба на деца, педофилија и родосквернавање
4. Глобална недела на акција за вклучување на сите деца во образованието
5. Дневен центар за деца кои не одат на училиште
6. Детски работилници за правата на детето
7. Социјална служба
8. Лобирање, застапување и мониторирање на состојбата со детските права во Република Македонија
9. Мировно образование
10. Подршка на ранливите групи на деца во Македонија
11. Од дом на свое
12. Самоодржливост и филантропија

Во завршниот годишен извештајот за реализирани активности во 2011 година кој е објавен од организацијата подетално се опишани сите активностите кои беа спроведени во 2011 година.